

75

1 2

,

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

, 29

2007 .

. 07-437/1

29 2007 ,

**Бранко Црвенковски, . .**

,  
**Љубиша Георгиевски, . .**

**ЗАКОН ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

**Дел први**

**Предмет на законот**

1

, , , ,  
,

**Цел на законот**

2

, , ,

**Јавен интерес**

3

### Значење на употребени поими

4

- (1) :  
1. " " ;  
2. " " ;  
3. " / " :  
- -  
22 ,  
,  
- -  
- -  
4. " 2 1 2 , ;  
,  
; ;  
5. " " ;  
; ;  
6. " " ,  
,  
; ;  
7. " / " 3  
; ;  
8. " " ( : )  
,  
,  
; ;  
9. " " :  
) ,  
) ,  
) ,  
) ,  
) ;  
10. " " ( ),  
( ;

11. " " , : ; , ; ; ;

, ; ;

12. " " , ;

13. " " ;

14. " " : ;

- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,

15. " " .

(2) , : " " , " "

## Дел втори

### Даночни ослободувања и олеснувања и постапувања

5

(1) , :

1)  
2)

(2)

### Царински ослободувања и олеснувања

6

(1) / , ,

(2)

( , - , ),

(3)

(1)

(4)

42

7

5 6

:

1)

;

2)

(

, ),

,

3)

,

### Други погодности

8

(1)

7

,

:

1)

,

;

2)

;

3)

50

25

;

4)

;

5)

,

,

6)

,

Fortune Global 500 i

Business Week Global 1.200

100%,

500.000

7)

(1)

6

,

(2) (1) 6 ,  
30  
(3) , 30  
(4) ,  
30

**Услови и постапка за остварување на даночни  
ослободувања и олеснувања**

9

(1) , :  
1) 80% ;  
2) , ;  
3)  
4)  
(2) , ,  
(3)  
  
(4) 5 (1) 1 2  
,  
(5) (4) , :  
1) ;  
2) 29 (4), ; 31 (1) ;  
3) , ;  
4) ;  
5) , ;  
6)  
  
(6) (5) 1, 2 4 15  
,  
(7) (5) 3, 5 6  
, 31  
(8) ,

### Дел трети

#### Општи услови за основање технолошка индустриска развојна зона

10

- (1) , :  
1) , ,  
;  
2) -  
,  
3)  
(2) (1) 1  
(3) , , ,  
(4) , , ,

#### Просторни услови за основање технолошка индустриска развојна зона

11

- (1)  
(2),  
,

### Дел четврти

#### Надлежности на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

12

- (1) , ( :  
).  
(2) :  
1) ;  
2) ;  
3) ;  
4) ;  
5) ;  
6) ;

7)

8)

;

,

;

9)

,

:

-

,

,

,

,

-

-

10)

;

11)

;

12)

;

13)

,

;

/

,

14)

(3)

(4)

13

(1)

,

(2)

(1)

30

(3)

## Директор на Дирекцијата

14

(1)

(2)

: -

-

,

-

,

,

- , -

(3)

15

, -

,

12

,

,

,

16

(1)

(2)

(1)

(3)

/

17

,

, ,

, ,

, ,

16 (1)

16 (3)

/

18

,

## Управен одбор 19

(1)

:

,

,

,

,  
(2)

(3)

(4)

(5)

20

(1)

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Статут на Дирекцијата**  
21

(1)

;

,

(2)

(3)

**Средства за работа на Дирекцијата**  
22

12

**Дел петти**

**Основач на технолошка индустриска развојна зона**  
23

(1)

:

).

(

(2)  
(3) (1) (2)  
(4),

(5),

(6)  
(7) (1) (5) :  
1)

,  
2)

**Акт, односно договор за основање технолошка индустриска развојна зона**

24

, 23 (3) (5)

- :  
1) , ;  
2) ;  
3) ;  
4)  
5)

**Барање за основање технолошка индустриска  
развојна зона**

25

- (1)  
(2) (1) : ;  
1) , ;  
2) ;  
3) ;  
4) , ;  
5) ;  
6)  
7) ,  
  
(3) , ; 23 (7)  
, :  
1) ;  
2)  
3)  
  
(4) (2)

**Согласност за основање технолошка индустриска развојна зона**

26

- (1) 25 (2) (3) ( ) :  
).

- (2) (1)
- (3) , 25 (2) (3)
- (4) , ,
- (5) , :
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) 32
- (6) (4)
- (1) .

**Измена на технолошка индустриска развојна зона**

27

- (1)
- (2) (1) : ;
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ( , , )
- 4) ( , , )

**Одделување и уредување на просторот на технолошка индустриска развојна зона**

28

- (1) ,
- (2) ,
- (3) ,
- (4) ,
- (5) ,

**Постапка за исполнување на условите за вршење царински надзор**

29

(1)

(2)

, 30

(3)

, (2)

(4)

(5)

(4)

30

**Измени на решението**

30

(1)

(2)

(1)

(3)

**Почеток на работа на технолошка индустриска развојна зона**

31

(1)

, 12

(2)

, 41

(3)

(1)

,

**Извештај за работењето на технолошка индустриска развојна зона**

32

(1)

15

(

: ).

- (2) :  
1) , ;  
2) - , : ,  
, - , , ,  
3)  
(3)  
(4)

**Корисник на технолошка индустриска развојна**

**зона**  
33

- (1) ,  
(2) :  
- ,  
- , -  
(3)  
(4) (3)

41

- (5)  
(6) (3)  
1) ;  
2) ;  
3)  
4)  
(7),  
(8)

**Услови за користење на технолошка  
индустриска развојна зона**

34

- (1) ( ) :  
) ,

(2)

,

(3)

(4)

(1)

“

”.

(1)

## Дел шести

### Дејности што се вршат во технолошка индустриска развојна зона

35

(1)

, , , ,

(2)

1)

25 (3) 2 ;

2)

; ,

3)

,

4)

(3)

1)

, , , ,

2)

; , , , ;

3)

, , , , ;

4)

, , , , ;

5)

; , , , ;

6)

, , , , ;

7)

36

(1)  
(2)

,

,

(3) (2),

(4) (2), 41

(5) (2).

**Стандарди, нормативи, норми за квалитет и цени**

37

(1)

,

,

(2),

,

(3),

**Примена на закони, договор за надминување  
на разликите и работни односи**

38

(1)

,

(2),

**Дел седми**

39

**Движење во технолошка индустриска развојна зона**

40

(1)

,

(2),

,

(1)

, , ,

(2)

, , ,

(3)

, , ,

(4)

,

**Царинска стока која се користи како опрема во технолошко  
индустриска развојна зона**

(1)

, 7 , ,

(

(2)

: (1)

(3)

, , ,

(4)

, , ,

(5)

, , , , , , ,

(6)

(1)

(7)

1)

2)

:

**Дел осми**

**Престанок на работа на технолошка индустриска развојна зона**

43

:

- ,  
- ,  
- , 27 ,  
- ,  
- , 24  
35 36

, 29 (3) .

**Престанок на работа на корисникот во технолошка индустриска развојна зона**

44

(1)

, , ,  
,  
,  
(2) , 33 (3) , :  
1) ;  
2)  
3) ;  
4) 24 ;  
5) 29 (4)  
35 36

45

(1)

, / ,  
(2) , / ,

**Дел деветти**

46

(1) 3.500 5.000  
- , :  
1)  
26  
31 ;  
2) 30 (1) ;  
3) , ;  
4) , ;  
5) 30 (2) ;  
6) 34 (3)  
7) 32  
(2) 500 1.000  
(1)

47

(1) 3.500 5.000  
- , :  
1) 33 (3)  
2)  
42 (4), (5) (6)  
(2) 500 1.000  
(1)  
(3) 500 1.000  
(1)

**Дел десетти**

**Продолжување со работа на Дирекцијата**

48

(1) (" " 56/99, 41/2000  
6/2002),  
(2)  
(3)

(4)

(5)

**Усогласување на постојните слободни зони**  
49

26 ,

**Донесување на поблиски прописи**  
50

, , 60

**Закон кој престанува да важи**  
51

(" " . 56/99, 41/2000 6/2002).

**Примена на одделни одредби**  
52

8 (1) 6 1 2008

**Влегување во сила**  
53

"

" .